

Grouper.mk

VEBSPOT DOO, Skopje
Lermontova 3/6, 1000 Skopje, Macedonia
support@grouper.mk

Ценовник за продавница во Grouper Online Shopping Mall

ПАКЕТ PLUS

ПРОВИЗИЈА: 10% | ДО 100 ПРОИЗВОДИ

ВКЛУЧЕНИ АЛАТКИ

- ✓ База на корисници - Во првиот ден добивате пристап на најголемиот онлајн пазар на производи во Македонија. Grouper.mk има над 20.000 посети во само еден ден, и над 200.000 корисници.
- ✓ Ваша продавница со уникатен линк - kwww.grouper.mk/kompanija/imeto на вашата компанија
- ✓ Софтверско решение - програмирањето е најтешкиот дел во приказната на онлајн продавницата. 9 годишно искуство го претопивме во лесен систем за навигација со вашата компанија.
- ✓ Детално Упатство - добивате комплетна документација и упатство за користење на продавницата (user manual)
- ✓ Панел за внес на производи - логин податоци за менаџирање на платформата во која ќе ги внесувате вашите производи
- ✓ Панел за следење нарачки - прегледно и лесно следење на нарачките и процесирање на истите до крајните купувачи
- ✓ Панел за статистика - метрики за бројот на продажби, обрт и сл
- ✓ Панел за фактурирање - софистициран панел за електронско и ефикасно процесирање на фактурите и наплатите
- ✓ Платежен систем - со отворање на вашата продавница добивате веќе имплементиран и функционален платежен систем за онлајн продажби
- ✓ Сертификат за безбедност - Grouper располага со сертификати за безбедност на трансакциите
- ✓ Ваш бренд и податоци - во склоп на продавницата е вклучен и изглед со

податоците за вашата компанија и бренд

- ✓ Линк до социјални мрежи - директен линк од вашата продавница до вашите социјални мрежи
- ✓ Хостинг простор - хостинг простор за потребите на вашата продавница на Grouper серверите и нивно одржување
- ✓ Мобилна апликација - вашите производи ќе бидат достапни и на мобилната апликација на Grouper која има над 100.000 инсталации, достапна за Android и iOS
- ✓ Категоризација - веќе имплементирана развиена категоризација на сите ваши производи.
- ✓ Можност за акции - системот нуди и можност за попусти на секој производ поединечно
- ✓ Следење на продавницата - опција која овозможува одреден корисник да ја заследи вашата продавница
- ✓ Корисничка поддршка - Grouper корисничка поддршка и медијација при одреден проблем со корисници
- ✓ Банер во продавницата - дизајниран банер поставен во вашата продавница
- ✓ Ваш facebook feed - Facebook feed пост во вашата продавница со Like button кој води до вашиот Facebook page
- ✓ Акција со Promo codes - креираме ваш промо код со кој овозможувате дополнителен попуст за корисниците на вашата продавница, по ваша желба за процент на попуст и временско ограничување
- ✓ Маркетинг буџет: 100€ - вклучен буџет од 100€ кој може да го искористите за избор на дополнителни маркетинг алатки за екстра промоција на вашата продавница од нашата маркетинг агенција

ВКУПНО (НА ГОДИШНО НИВО)¹ 720€

¹ Пакетите се со авансна уплата на годишно ниво. Во сумата на пакетите не е вклучен ДДВ 18%